



ул. Македонија 12/3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: + 389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzr@dzr.gov.mk
www.dzr.gov.mk

Број: 18 – 163/8

Дата: 31.08.2015

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Јавната здравствена установа Здравствена станица „Железара“ (во понатамошниот текст - ЈЗУ „Железара“) на сметка за средства од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија за 2014 година.

Изразено е мислење со резерва во однос на вистинито и објективно прикажување на финансиската состојба и резултатите од финансиските активности во финансиските извештаи и мислење без резерва за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики за 2014 година.

Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за наменското и законско користење на средствата на ЈЗУ „Железара“ за 2007 година за кои е изразено мислење со резерва. Со ревизијата за 2014 година беше опфатено и спроведувањето на препораките, дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2007 година, при што е констатирано дека дадените препораки се целосно имплементирани.

ЈЗУ „Железара“, согласно законот, според природата на здравствената дејност што ја врши и видот на здравствените услуги што ги дава треба да се пререгистрира и да продолжи да работи како јавна здравствена установа - здравствен дом или поликлиника на секундарно ниво, по претходна согласност на Министерството за здравство. Установата не е пререгистрирана согласно новиот закон, односно дејноста се уште ја врши како здравствена станица.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ЈЗУ „Железара” во 2013 година функционира со еден директор како вршител на должност а по истекот на законски предвидениот рок не е распишан конкурс со кој ќе се утврдат условите за избор на кандидатите за директор, врз основа на кој Министерот за здравство би го именувал директорот.

Во понатамошниот период потребно е да се преземат активности од страна на ЈЗУ „Железара” за да се обезбеди целокупна документација за извршените градежни активности со цел реално и објективно искажување на овие позиции во Билансот на состојба.

Согласно Договорот со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, буџетот за 2014 година изнесува 18.725 илјади денари. Во текот на годината, ЈЗУ „Железара” има извршено здравствени услуги над износот на договорениот годишен надоместок со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија во вкупен износ од 20.101 илјади денари, кои се искажани во посебен извештај согласно одредбите од Договорот со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и се евидентирани во вонбилансна евиденција на установата. Буџетираните средства од фондот не биле доволни за подмирување на обврските настанати за потребите на Центарот за дијализа во првите два месеци од тековната година, односно до неговото давање на концесионерот, поради што на крајот на годината останале неподмирени доспеаните обврски во вкупен износ од 11.677 илјади денари.

Ваквата состојба на повеќе извршени услуги од страна на здравствената установа, а без притоа да бидат наплатени истите услуги и неподмирувањето на заостанати обврски по основ на вршење на дејноста дијализа, го доведува во прашање функционирање на институцијата и редовното сервисирање на обврските кои произлегуваат од извршените услуги и имаат влијание врз ликвидноста и солвентноста на ЈЗУ „Железара”.

Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 18-163/4 од 02.07.2015 година.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи прикажани од страна 12 до 14 заедно со ревизија на усогласеност на Јавната здравствена установа Здравствена станица „Железара” на сметката за средства од Фондот кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.
- 1.3. Извршена е ревизија, и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на Јавната здравствена установа Здравствена станица „Железара” Скопје за 2007 година и е изразено мислење со резерва за финансиските извештаи, како и за законско и наменско користење на финансиските средства во финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на здравствената станица застапувана од:

- д-р Оливера Давчева, в.д. директор од 04.12.2012 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлексирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

- 1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлексирани во финансиските извештаи се во сите материјални аспекти во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на здравствената станица се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи, со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа: дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се во сите материјални аспекти во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија и со прифатени и спроведени извесни

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

- 2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 09.03.2015 до 22.05.2015 година од тим на Државниот завод за ревизија.

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките

Ревизијата од точка 1.1. погоре опфати и ревизија на спроведување на препораките дадени во конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2007 година.

Од вкупно 4 (четири) препораки дадени во конечниот извештај на ОДР за 2007 година, од страна на ЈЗУ „Железара” истите се целосно спроведени.

Наведеното укажува дека од страна на ЈЗУ „Железара” е направен задоволителен напредок во имплементацијата на препораките дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор од 2007 година.

4. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на установата на ден 27.05.2015 година.

Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 18-163/4 од 02.07.2015 година.

Констатирани се следните состојби:

4.1. Усогласеност со закони и прописи

- 4.1.1. Работодавен орган, кој раководи со ЈЗУ „Железара” е вршител на должност – директор, именуван со Решение од Министерот за здравство во месец 12/2012 година, и покрај тоа што согласно член 108 од Законот за здравствена заштита мандатот на вршител на должноста -директорот не може да биде подолг од 6 месеци. До денот на ревизијата Управниот одбор не постапил согласно одредбите од овој Закон, односно не е распишан јавен конкурс со кој ќе се утврдат условите за избор на кандидатите за директор, врз основа на кој Министерот за здравство би го именувал директорот. Поради ваквата состојба со установата се уште раководи лице (ВД директор) со изминат мандат.

Препорака

Управниот одбор да донесе одлука за распишување на јавен конкурс за именување на раководен орган (директор), а по спроведување на истиот да достави известување до Министерството за здравство, со цел именување на директор.

4.1.2. Согласно одредбите од член 328 став 1 од Законот за здравствена заштита, постојните јавни здравствени установи - здравствени станици продолжуваат да работат како јавни здравствени установи - здравствени домови или поликлиники, во зависност од условите кои ги исполнуваат.

ЈЗУ „Железара”, согласно законот, според природата на здравствената дејност што ја дава и видот на здравствените услуги што ги обезбедува, треба да се пререгистрира и да продолжи да работи како јавна здравствена установа - здравствен дом или поликлиника на секундарно ниво, по претходна согласност на Министерството за здравство. Во насока на усогласување со законот, установата повеќе пати побарала мислење од Министерството за здравство за определување на видот на здравствена установа со предлог да продолжат да работат како здравствен дом или поликлиника согласно видот на здравствената дејност и здравствените услуги што ги дава. Со оглед дека министерството не одговорило на барањата, установата не е пререгистрирана согласно законот, односно дејноста се уште ја врши како здравствена станица, согласно Решението од министерството за здравство за исполнување на условите за вршење на дејноста како здравствена станица од 1995 година, како вид на јавна здравствена установа предвидени со Законот за здравствена заштита и Статут донесен од Управниот одбор во 2010 година.

Од друга страна, и покрај тоа што министерството за здравство не доставило одговор по доставените барања, во јануари 2015 година доставило потсетување до установата за обврската Управниот одбор да донесе нов статут и предлог модел на статут на ЈЗУ „Железара”, како основа за негова подготовка. Ваквата состојба предизвикува јавната здравствена установа да се појавува во правниот промет со статус кој не е дефиниран во Законот за здравствена заштита.

Препорака

Министерството за здравство да постапи по барањата на установата за добивање согласност за определување на видот на здравствената дејност согласно здравствените услуги кои ги дава.

По добивање на согласноста од Министерството за здравство, Управниот одбор на установата да преземе активности за подготовка на нов Статут и нејзино пререгистрирање кај надлежниот регистар.

4.2. Финансиски извештаи

4.2.1. Владата на РМ претставувана од Министерство за здравство, склучила договор за доделување на концесија за градба на објект за извршување јавен интерес - здравствена дејност, со најповолниот понудувач, Конзорциумот од приватна здравствена установа во мешовита сопственост.

Предмет на концесијата за градба е изградба на нов објект, на делот од површината на веќе изградениот објект, со обврска на ЈЗУ „Железара” да се отстапи делот од објектот од 450 м² во вкупна површина која одговара на објект на местото на кој се врши изградба. Согласно договорот изграден е делот од објектот, истиот се користи од страна на установата и покрај тоа што не е добиена потребната документација и не е извршен технички прием. Во договорот кој што е склучен со конзорциумот не е прецизно наведен делот на површина во м² која ќе му припадне на концесионерот кој ќе се стекне со правото на сопственост на тој дел од објектот. Понудувачот исто така согласно договорот е обврзан да изврши поправка на кровна конструкција и замена на постојните олуци на целокупниот објект, како и обновување на надворешна фасада на ЈЗУ „Железара”. Горенаведените активности се целосно извршени, но за истите од страна на концесионерот не се доставени потребните документи за вредноста на извршените градежните активности заради нивното сметководственото евидентирање. Наведеното влијае на реално и необјективно прикажување на билансните позиции во Билансот на состојба.

Препорака

Раководното лице на ЈЗУ „Железара,” да обезбеди целосна документација за вредноста на извршените градежни активности, и врз основа на истите да се изврши зголемување на вредноста на градежните објекти во Билансот на состојба.

Одговорните лица во ЈЗУ „Железара“ и соодветното министерство да обезбедат континуиран увид во текот на градежните активности на наведениот објект, преземање на потребните активности утврдени во договорот, вклучувајќи и склучување на договор за физичка делба на објектот.

- 4.2.2. Согласно член 91 и 93 од Законот за користење и располагање на стварите на државните органи Здравствена станица Железара нема обезбедено документ за право на сопственост на земјиште кое го користи. Доставено е барање до Јавното правобранителство на РМ за спроведување на постапка за запишување на правата на недвижност (земјиштето) што се наоѓа во делот околу зградата на ЈЗУ Здравствена станица во корист на Република Македонија во јавна книга за запишување на правата на недвижностите. Барањето е поднесено на 23.01.2009 година и се до денот на ревизијата се уште нема добиено одговор од Јавното правобранителство на РМ како и за текот на постапката. Наведеното е неопходно заради фактот што во изминатиот период од страна на ЈЗУ „Железара” извршени се инвестициони вложувања заради подобрување на функционалноста на истите, кои во услови на дефинирана сопственост ќе ја зголемат вредноста на имотот на ЈЗУ „Железара”.

Препорака

Одговорното лице да продолжи со потребните активности и комуникации со надлежните органи за утврдување на сопственоста на земјиштето и негово запишување во надлежниот катастар.

Основ за изразување на мислење

Утврдените состојби во точката 4.2. кои се однесуваат на не обезбедени уредни и веродостојни докази за евидентирање на настанатите промени во делот на материјалните средства и земјиштето имаат влијание на изразеното мислење за финансиските извештаи.

5. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 4.2. финансиските извештаи ги претставуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Јавна здравствена установа - здравствена станица „Железара” на ден 31 декември 2014 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Јавна здравствена установа - здравствена станица „Железара”, во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет

- 6.1. Министерството за здравство преку комисијата за спроведување на постапката за доделување на лиценца објавило Јавен повик за доделување лиценци за вршење дијализа во мрежата на здравствени установи во четири реони во Република Македонија. Во октомври 2013 година, Владата на РМ донела заклучок во кој се препорачува на управните одбори на ЈЗУ каде се врши здравствената дејност дијализа, да донесат одлука за отпочнување на постапка за давање под закуп на простор и опрема на компании што добиле лиценца за вршење на здравствена дејност дијализа, а Министерството за здравство постапувајќи по заклучокот доставило укажување до установите за постапување по дадената препорака. Во содржината на огласот е наведено дека јавниот повик се спроведува заради обезбедување на поквалитетни и континуирани здравствени услуги.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Врз основа на насоките од Министерството за здравство Управниот одбор на ЈЗУ „Железара”, во ноември 2013 година донел Одлука за издавање под закуп на простор и опрема. По добиената согласност на одлуката од страна на Министерството за здравство Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари за оваа установа во декември 2013 година објавила Оглас за издавање под закуп на простор, а во јануари 2014 година и Оглас за издавање под закуп на опрема.

По спроведената постапка за јавно надавање за издавање под закуп на простор и опрема склучени се два договори и тоа:

- Договор за закуп на простор со кој закупецот зема под закуп простор со површина од 846 м² по цена од 90 денари метар квадратен, односно месечна закупнина од 76 илјади денари, и
- Договор за закуп на опрема со кој закупецот ја зема под закуп опремата наменета за вршење здравствената дејност дијализа, чија проценета вредност изнесува 18.924 илјади денари со месечна закупнина од 95 илјади денари.

На ревизијата не и беа презентирани информации дали пред донесување на одлуката на Управниот одбор е направена анализа за потребата, очекуваните ефекти врз солвентноста и ликвидноста на установата, влијанието врз работењето на здравствената установа и нејзиниот континуитет.

Со преземање на здравствената дејност дијализа од страна на концесионерот, првичниот износ (утврден надоместок) од договорот за пружање и плаќање здравствени услуги со Фондот за здравствено осигурување на Македонија од 117.700 илјади денари, со одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година од страна на ФЗОМ вкупниот договорен надоместок за 2014 година е намален на 16.725 илјади денари.

ЈЗУ „Железара” утврдените 16.725 илјади денари ги искористила за подмирување на делот од обврските од претходниот период и на платите за вработените за првите два месеци до кога Центарот за дијализа бил во состав на ЈЗУ. Трансферираните средства од фондот не биле доволни за подмирување на обврските настанати за потребите од функционирањето на центарот за дијализа во првите два месеци од тековната година, поради што истите останале неподмирени. На барање на ЈЗУ Железара поради недостигот на средства за исплата на плати и тековни трошоци префрлени се дополнителни средства од ФЗОМ во износ од 2.000 илјади денари.

Од вкупно неисплатени обврски во износ од 11.676 илјади денари (кои обврски се однесуваат за двете сметки на здравствената станица), 7.731 илјада денари се обврски за извршените набавки на материјали за дијализа до моментот кога истата била составен дел на ЈЗУ (првите два месеца од 2014 година) кои се со валута за плаќање од 03-06 месец во текот на 2014 година, нивниот рок за плаќање е надминат и истите не се исплатени.

Како резултат на ненавремено измирување на обврските кон добавувачите против ЈЗУ биле покренати судски спорови за неисплатениот долг во вкупен износ 3.901 илјади денари, што влијае на дополнителни расходи по основ на камати и други судски расходи, односно на ден 24.06.2015 година издаден е налог за извршување со кој трансакциската сметка на здравствената установа е блокирана (главен долг во износ од 2.066 илјади денари, од кој до денот на известување на име камата и трошоци за извршување наплатени се средства во износ од 470 илјади денари). Со увидот во одредбите на склучените договори ревизијата констатира одредби кои се однесуваат на условите на раскинување на договорот со кои закупецот е ставен во поповолна положба, имајќи предвид дека истиот може да се раскине еднострано, само на барање на закупецот.

Наведеното има влијание врз финансиската состојба и влошената ликвидност на ЈЗУ „Железара”, која предизвикала ненавремено измирување на обврските по овој основ, од приходите што ги остварува установата од тековното работење.

7. Останати прашања

- 7.1. Врз основа на одредбите од Законот за здравствено осигурување, Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија склучил договор со ЈЗУ „Железара” во кој се регулираат односите помеѓу Фондот и здравствената станица за обезбедување и извршување на здравствените и услуги на осигурените лица, начинот на фактурирање и начинот на плаќање на извршените услуги. Со оглед на тоа дека склучениот договор ги лимитира средствата кои се очекуваат да се добијат од страна на Фондот за здравствено осигурување, и износот на вкупните реализирани средства искажани во месечните извештаи, ревизијата констатира дека не се врши вистинско вреднување на извршените здравствени услуги.

Согласно Договорот со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија буџетот за 2014 година изнесува 18.725 илјади денари. Во текот на годината, ЈЗУ „Железара” има извршено здравствени услуги на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија во вкупен износ од 38.826 илјади денари при што повеќе се извршени здравствени услуги од 20.101 илјади денари од договорениот износ, кои се искажани во посебен извештај согласно одредбите од Договорот со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и се евидентирани во вонбилансна евиденција на установата.

Ваквата состојба на повеќе извршени услуги од страна на здравствената установа, а без притоа да бидат наплатени, го доведува во прашање нормалното функционирање на институцијата и редовно сервисирање на обврските кои произлегуваат од извршените услуги за кои се потрошени ресурси.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2014 година

		во 000 денари
Опис на позицијата	2014	2013
Приходи		
Трансфери и донации	18.749	117.557
Вкупно приходи	18.749	117.557
Расходи		
Тековни расходи		
Плати и надоместоци	8.930	31.304
Стоки и услуги	9.819	83.593
Вкупно тековни расходи	18.749	114.897
Капитални расходи		
Капитални расходи	-	2.660
Вкупно капитални расходи	-	2.660
Вкупно расходи	18.749	117.557

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

		во 000 денари
Опис на позицијата	2014	2013
Актива		
Тековни средства		
Парични средства	-	7
Побарувања	-	25
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	-	600
Побарувања од државата и други институции	18	18
Активни временски разграничувања	8.231	22.623
Залихи	1.043	4.823
Вкупно тековни средства	9.292	28.096
Постојани средства		
Нематеријални средства	4	37
Материјални средства	30.072	32.627
Вкупно постојани средства	30.076	32.664
Вкупна актива	39.368	60.760
Пасива		
Тековни обврски		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	6.567	20.110
Краткорочни финансиски обврски	152	255
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1.513	2.259
Пасивни временски разграничувања	17	240
Вкупно тековни обврски	8.249	22.864
Извори на средства		
Извори на капитални средства	31.119	37.896
Вкупно извори на деловни средства	31.119	37.896
Вкупна пасива	39.368	60.760

ПРЕГЛЕД

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА”
КОЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2014 ГОДИНА

		во 000 денари	
О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2014 година	33.073	4.823	37.896
Зголемување по основ на:	1.957	9.799	11.756
Набавки	613	9.799	10.412
Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и др.	1.344		1.344
Ревалоризација на капитални средства	-		-
Намалување по основ на:	4.954	13.579	18.533
Отпис на капитални средства- потрошок	588	13.579	14.167
Ревалоризација на отпишани капитални средства			-
Амортизација	4.366		4.366
Состојба 31.12.2014 година	30.076	1.043	31.119